

Гостиварец пукал со пиштол на прослава пред штаб

Објавено во: [Македонија](#)

19 Октомври, 2021






Маж пукал на прослава пред штаб во полошко, поради што полицијата го повика на разговор.


Во Полициска станица Гостивар вчера околу 21:30 часот е повикан Е.Ј.(44) од гостиварското село Градец. Како што соопшти портпаролот на СВР Тетово Марјан Јосифоски, полицијата постапила по пријава според која вечерта на 17 октомври околу 21 часот со огнено оружје пукал на прослава пред штаб на политичка партија во Неготино-Полошко. На посоченото место пронајдени и подигнати за вештачење се две празни чаури, а од Е.Ј. е одземен пиштолот кој го поседувал со дозвола.



Можеби ќе ве интересира




Најчитани вести



ТРПЕЛИВО ЧЕКАА, А СЕГА КЕ СТАНАТ НОВИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО - кој ќе седне на испразнетите



Изборен фактор: Дали Заев го врати ВМРО и претрпи прв пораз од Мицкоски?




ВТОР КРУГ И ВО ОХРИД: Гоце „вегета“ ги помати сметките на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ



КАМИКАЗА СЕ ОГЛАСИ НО НЕ КАЖУВА НА КОГО ГИ ДАВА ГЛАСОВИТЕ - нека победи подобрата или



ГЛАСЧИТЕ НА ГОРАН МИЛЕВСКИ КЕ „ПРЕСУДАТ“ КОЈ КЕ ЈА ОДНЕСЕ ПОБЕДАТА ВО БИТОЛА ВО ВТОРИОТ



Ношпал: Во вториот круг немам на кого да го дадам мојот глас, оние за кој би го дал не влегоа во трката за



Павловска Данева: Пркосот и критиката не се казнуваат, се анализираат причините за нивна појава!



ПОЧИНАТИ, А ВАКЦИНИРАНИ НАЈМНОГУ СО СИНОФАРМ, НАЈМАЛКУ СО ФАЈЗЕР: МЗ ја објави



АПАСИЕВ: Постои опција за ново мнозинство, Заев е на буништето на историјата

Колумни



Надворешен долг на македонската економија (нето vs. bruto)



АЗЕСКИ: ИН ВИНО ВЕРИТАС



Самитов во Глазгов шанса за смирување на цените на енергенсите



Согласни со **iab**.
Етички кодекс

ОСТАНАТИ ЛИНКОВИ

[RSS Вести](#)

[Политика за приватност](#)

ФАКТОР

Сите написи се користат само за лично информирање.

Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2021 FAKTOR